



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Sluzbeni vestnik SR  
Makedonije1973  
1973  
1973

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски словенечки македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на опште-  
ствена контрола на цените, в. д. в. б. 6.8.2 603-1125

Сабот., 10 декември 1973/

БЕЛГРАД

БРОЈ 68

ГОД. XXIX

Цена на овој број е 1 динар — Претплата за 1973 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошт. фаз 226 — Телефони: централа 650-133; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Колеџилен центар 651-671; телекс 11756

921.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА МАКСИМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПООДДЕЛНИ ОСНОВНИ ОРГАНИСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Производителските организации на здружениот труд можат своите постојни продажни цени за долунаведените основни органиски производи да ги зголемат, и тоа најмногу за:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1) полистирол (окирол) |                |
| а) нормален            | до 9.800 дин/т |
| б) средно модифициран  | до 10.850 "    |
| в) високо модифициран  | до 12.610 "    |
| г) експандиран         | до 13.650 "    |
| 2) полистирен (окитен) |                |
| а) филмски типови      | до 11.320 "    |
| б) црн за цевки        | до 11.650 "    |
| в) за каширање         | до 10.280 "    |
| г) за дување           | до 10.810 "    |
| д) за млеко            | до 10.810 "    |
| е) за прскање          | до 10.280 "    |
| 3) фенол               | 6.365 "        |
| 4) ацетон              | 3.725 "        |

при задржување на постојните услови на продажбата.

2. За производите од точка 1 под 1 и под 2 под а), в), г) и е) на оваа одлука, наведените цени можат да се зголемат за 8,50 дин/т ако се произведени од обоени материјали.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 322

12 декември 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

922.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИЗЛУПЕН ОРИЗ

1. Производителските организации на здружениот труд што произведуваат излупен ориз можат своите постојни продажни цени за сите видови на излупен ориз да ги зголемат најмногу за 1,55 динари за 1 килограм.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 323

12 декември 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

923.

Врз основа на точка 2 од Уставниот амандман XXIII извршните совети на социјалистичките републики, извршните совети на социјалистичките автономни покраини и организациите на здружениот труд од областа на производството и преносот на електричната енергија преку Заедницата на југословенското електростопанство, кои ги застапуваат овластените претставници, утврдија

### ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

#### ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ЗА ШТЕДЕЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

1. Заради ублажување на последиците од недостигот на електричната енергија предизвикан со вонредните прилики (зголемена суша, дефекти на поголемите производствени и преносни капацитети) поради кои е намалено производството на електричната енергија, вклучувајќи ги и испораките врз основа на договори од другите републики и автономни покраини, за 10 до 15 % и повеќе од производството предвидено според електроенергетскиот биланс на југословенското електростопанство на подрачјето на една република односно автономна покраина, а поаѓајќи од солидарноста на републиките и автономните покраини, на организациите на здружениот труд од областа на производството и преносот на електричната енергија и на другите организации на здружениот труд што ја користат електричната енергија, потписниците на овој договор се согласија, согласно со овој договор, да преземат мерки за зголемување на производството и за штедење и ограничување на потрошувачката на електричната енергија.

Начинот на спроведувањето на одредбата на став 1 на оваа точка го утврдуваат со самоуправни спогодба организациите на здружениот труд од областа на производството и преносот на електричната енергија (во понатамошниот текст: електростопанските организации) во рамките на Заедницата на југословенското електростопанство.

2. Заради зголемување на производството на електричната енергија и заради обезбедување услови за стабилна работа на електроенергетскиот систем, а во случаите на недостиг на електричната енергија во смисла на точка 1 на овој договор, потписниците на овој општествен договор се согласија да ги преземат итно следните мерки:

1) во електростопанството и во рудниците на јаглен што произведуваат јаглен за потребите на електростопанството, да се воведат максимална мобилност и ангажирање на човечките и материјалните потенцијали;

2) електростопанските организации и другите организации на здружениот труд да обезбедат полно ангажирање на сите расположиви производствени капацитети во термоелектраните, вклучувајќи ги и индустриските термоелектрани, а рудниците на јаглен и испорачувачите на течно гориво да му дадат приоритет на снабдувањето на електростопанството со потребните количини гориво и тие количини гориво да му ги обезбедат на електростопанството.

Електростопанските организации ќе обезбедат оптимално користење на сите расположиви производствени и преносни капацитети во земјата, а посебно на акумулациите на хидроелектраните заради обезбедување на силата и резервите на енергија за покривање на врвните оптоварувања, како и за покривање на кусокот на електричната енергија поради испирање од погон на производствените и преносните постројки во електроенергетскиот систем.

3. Заради штедење и порационална потрошувачка на електричната енергија потписниците на овој договор се согласни:

1) да се преземат мерки за исклучување на сите улични и други светлечки реклами и осветлувањето на излезите да се ограничи на сигурносни односно минимални потреби;

2) да се преземат мерки за исклучување на јавното осветление на улиците, плоштадите и другите објекти за 50% односно на минимален сигурносен обем;

3) да се преземат мерки за забрана на употребата на електричната енергија за додатно греење во деловни и општествени простории и да се одреди максимално штедење на електричната енергија во јавни, општествени и деловни простории, во трговијата, угостителството, домаќинствата и во другите објекти;

4) да се преземат мерки за штедење на електричната енергија со скратување на програмите на сите ТВ студија;

5) напонот на 35 kV-ната мрежа и кај другите потрошувачи да се намали на долното дозволено ниво;

6) номиналната зачестеност на електроенергетскиот систем да се одржува на 49,7 Hz во рамките на утврдените толеранции.

4. Во случаите од точка 1 на овој договор, а кога мерките од точ. 2 и 3 на овој договор не се доволни, потписниците се согласни да воведат и ограничување на испораките на електричната енергија на потрошувачите.

Ако електростопанските организации не постигнат договор во Заедницата на југословенското електростопанство, потписниците се согласни, во рамките на Меѓурепубличкиот комитет за областа на пазарот и цените да ги утврдуваат додатните меѓусебни испораки на електричната енергија над количините што меѓусебно се испорачуваат по основ на мерките од точ. 2 и 3 на овој договор, заради покривање на кусоките над 10 до 15% и повеќе од точка 1 на овој договор, како и да ги уредуваат економските односи што ќе настанат поради ограничувањето на испораките на електричната енергија на потрошувачите на своето подрачје и поради зголеменото ангажирање на расположивите капацитети заради испораки на електричната енергија на другите републики и автономни покраини, ако таквото ангажирање бара зголемени трошоци.

Конкретните мерки и редоследот на ограничувањата на потрошувачката ги донесуваат надлежните органи на републиките и автономните покраини секој за своето подрачје.

При утврдувањето на ограничувањата ќе се води сметка за технолошките и другите услови на работата на поодделните индустриски капацитети

и за последиците на ограничувањата, односно ќе се усогласи обемот на ограничувањата со потребното време за запирање на поодделните капацитети со најмалку штета.

Електростопанските организации, во рамките на Заедницата на југословенското електростопанство, ќе преземаат мерки што осигуруваат оперативно функционирање и стабилна работа на електроенергетскиот систем како технолошки единствен систем и во условите на штедење и ограничување на испораките на електричната енергија.

5. Електростопанските организации, во рамките на Заедницата на југословенското електростопанство, заеднички ќе ги усогласуваат и ќе ги вршат:

1) извозот на електричната енергија само кога таа енергија не може да се пласира во земјата, освен кога е во прашање извоз по договорите склучени пред влегувањето во дејство на вонредните мерки предвидени со овој договор;

2) увозот на електричната енергија во максимално можна мера.

Распределбата на електричната енергија од став 1 под 2 на оваа точка што се увезува врз основа на заедничкиот договор во рамките на Заедницата на југословенското електростопанство, освен количините што се увезуваат по договорите склучени пред влегувањето во дејство на вонредните мерки, се врши врз сите електростопански организации сразмерно на нивните кусоци, ако со тој договор не се одреди поинаку.

6. Мерките утврдени со овој договор се привремени и ќе се применуваат до престанокот на вонредните прилики предвидени во точка 1 на овој договор

7. Потписниците на овој договор, преку Заедницата на југословенското електростопанство, ќе го следат спроведувањето на овој договор и, по потреба, ќе се договараат за преземање на други мерки.

Заедницата на југословенското електростопанство, врз основа на извештаите на здружените електростопански организации, најмалку еднаш во три месеци, а, по потреба, и почесто, ќе ги информираат Сојузниот извршен совет и извршните совети на републиките и на автономните покраини за електроенергетската ситуација во земјата и за спроведувањето на овој договор.

8. Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1828

14 декември 1973 година

Белград

За Извршниот совет на  
СР Босна и Херцеговина:  
**Менсур Смаиловиќ, с. р.**

За Извршниот совет на  
СР Црна Гора:  
**Гачиќ Радомир, с. р.**

За Извршниот совет на  
СР Хрватска:  
**Милац  
Рукавина—Шаин, с. р.**

За Извршниот совет на  
СР Македонија:  
**Павле Тасевски, с. р.**

За Извршниот совет на  
СР Словенија:  
**Иво Клеменчиќ, с. р.**

За Извршниот совет на  
СР Србија:  
**Радисав Марковиќ, с. р.**

За Извршниот совет на  
САП Косово:  
**Божо Боиќ, с. р.**

За Извршниот совет на  
САП Војводина:

**Дорѓен Шијачкиќ, с. р.**

За електростопанските  
организации здружени во  
Заедницата на југословен-  
ското електростопанство:

**Љубиша Лазар, с. р.**

**924.**

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОДЕЦИЛБЕНЗОЛ

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 15 октомври 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за додецилбензол со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена за додецилбензол да изнесува 6 Дин/kg.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 965/1 од 14 декември 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Охис“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи:  
„Прва Искра“ — Барич и Фабрика за детерџенти „Охис“ — Скопје.

**925.**

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛИНДАН (ХЕКСАХЛОРЦИКЛОХЕКСАН)

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 23 ноември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за линдан (хексахлорциклохексан), со тоа што производителските организации на здружениот труд да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена на линдан (хексахлорциклохексан) да изнесува 72 Дин/kg.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1022/1 од 14 декември 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Охис“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи:  
„Зорка“ — Шабац, „Плива“ — Загреб и „Радо-на“ — Сисак.

**926.**

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВИНАЗ-БОВИЛИТ ПЛОЧИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 2 ноември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за виназ-бовилит плочи, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена на виназ-бовилит плочи да изнесува 41 Дин/m<sup>2</sup>.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 969/1 од 14 декември 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Охис“ — Скопје и „Грмеч“ — Земун.

Претставници на купувачите-потрошувачи:  
„Електрометал“ — Белград, „Искра“ — Белград, „Копаник“ — Белград, „Технохемија“ — Белград, „Дело“ — Белград, „Дуга“ — Нови Сад, „Балкан“ — Нови Сад, „Поле“ — Белград, „Сликотпек“ — Љубљана, „Граѓа“ — Краљево, „Равниште“ — Крушевац, „Јадар“ — Лозница, „Пластика-паркет“ — Загреб, „Кемобоја“ — Загреб, „Слога“ — Загреб, „Кемо“ — Љубљана, „Шолтањ“ — Љубљана, „Астра“ — Љубљана, „Метал“ — Вања Лука, „Мјешовито“ — Херцег Нови, „Кемика“ — Загреб и „Конекс“ — Белград.

### ОДЛИКУВАЊА

У К А З

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за истакнати заслуги во Народноослободителната војна и за создавањето и развивањето на нова Југославија

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ

IX-та крајшка народноослободителна ударна бригада „Симо Шолоја“.

Бр 94  
6 јули 1973 година  
Белград

Претседател на  
Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува

— за заслуги на развивањето на пријателските односи и сестраната соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Монголската Народна Република

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЛЕНТА

Ојуни Носбајара, извонреден и ополномоштен амбасадор на Монголската Народна Република во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 102  
11 јули 1973 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ  
ЗРАЦИ

Марин Реље Бранко, Тулић Ц. Џемал;

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бибовски Лефтера Сергије, Ђурчић Милан, Јововић Александра Милорад, Кораћ Петра Никола, Мандић Павла Гојко, Милутиновић Милутина Мирослав, Обрадовић Драгољуба Љубивоје, Петровић Живадина Војислав, Симјановић Николе Ђорђе, Трбојевић Јована Никола, Трифуновић Љубомира Богдан;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА  
СВЕЗДА

Денић Радомира Радослав, Фодуловић Спире Гојко, Глигоревић Уроша Бранко, Керкез Стевана Петар, Којић Драгољуба Петар, Марчета Тривуна Мићо, Мишковић — Смолковић Николе Злата, Мрђен Луке Филип, Недељковић Димитрија Гојислав, Поповић Јове Дане, Станишић — Рајштер Ивана Марија, Станковић Сибина Петар, Стољковић Василија Миодраг, Шарац Обрена Даринка, Шимуновић Јурија Ивац, Зељковић Симе Мирослав;

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аџић Илије Данило, Боговац Радета Никола, Чучковић Анта Стеван, Туковић — Бурица Николе

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР/Србија бр 413 55/72 03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.  
— Директор и главен в одговорен уредник Душан Маповиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —  
Печата Белградски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 11

Бранислава, Филиповић — Петровић Косте Анастасија, Гвозденовић Новице Милисав, Јевтовић Павла Станимир, Јовић Марка Марко, Корлат Тодора Никола, Крварушиќ Петра Марко, Јатиновић Милоша Лазар, Максимовић Драгутина Видосав, Милошевић Радивоја Милица;

Милошевић Данила Радисав, Милошевић Дина Радомир, Миловановић Радомира Миодраг, Пејић Гојана Душан, Перушевић Петка Александар, Поповић — Бабић Живана Анђелка, Поповић Милице Милорад, Радмановић Симе Бранко, Симић Константина Станка, Стојановић — Радмановић Славка Вера, Шобић Трифка Јово, Тица Милоша Стеван, Вулин Саве Никола;

— за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН  
ВЕНЕЦ

Алексић Томице Драгић, Барић Винка Радојка, Ковачевић Димитрија Ђорђе, Ковачевић Миле Миленко, Јабовић Станише Ђурица, Панић Станише Славко;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН  
ВЕНЕЦ

Ђорђевић Станимира Драгослав, Поповић Николе Милан, Ракитић Сјепана Стјепан;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

## СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Чолић-Јотић Остоје Босилјка;

## СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Гвозденовић Милоша Ђорђе, Јанковић Вићентија Милија, Миловац К. Секула, Петровић Радована Живојин, Утвић Теодора Душан.

Бр. 103  
20 јули 1973 године  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## СО Д Р Ж Л Н А :

Страна

- |  |      |
|--|------|
| 921. Одлука за максимирање на цените за по-одделни основни органски производи —  | 2009 |
| 922. Одлука за одредување на максималните цени за излупен ориз — — — —   | 2009 |
| 923. Општествен договор за мерките за зголемување на производството и за штедење и ограничување на потрошувачката на електрична енергија — — — — | 2009 |
| 924. Спогодба за промена на затечените цени за додецилбензол — — — —   | 2011 |
| 925. Спогодба за промена на затечените цени за лндан (хексахлорциклохексан) — —  | 2011 |
| 926. Спогодба за промена на затечените цени за виназ-бовилит плочи — — — —   | 2011 |
| Одликувања — — — — —   | 2011 |